

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА**- ПЕРЦЕПЦИИ ЗА СТУДИИ ВО СТРАНСТВО И ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА -**

11.01.2013 година

Почитувани,

Во периодот помеѓу 25 Ноември – 6 Декември 2012 година, **Институтот за Политички Истражувања од Скопје** спроведе теренско истражување на **1004 испитаници** кои одговараа на повеќе прашања со цел да се увидат перцепциите и познавањата на студентите и учениците за можноста за продолжување на нивното образование во странство и програмата за стипендирање на додипломски или постдипломски студии која ја нуди министерството за образование и наука.

Ова истражување беше спроведено според прашалник дизајниран за таа намена во кој беа опфатени повеќе тематски единици со цел да се увидат перцепциите и интересот на студентите и учениците за студирање во странство, како и да се детектираат нивните познавања за начинот на аплицирање и прием на странските универзитети, како и на програмата за стипендии.

Во истражувањето беше користен специфичен стратификуван примерок кој ја опфати популацијата на студенти и ученици во нивните две последни години од средното образование или додипломските студии. Анкетата беше спроведена во повеќе средни училишта и факултети.

Генерални заклучоци од истражувањето

1. Проектот за стипендии за продолжување на студиите во странство на Министерството за образование и наука (МОН) е позитивно перцепиран меѓу учениците и студентите;
2. Постои голем интерес меѓу учениците и студентите за продолжување на студиите во странство;
3. Потребни се едукативни кампањи за поголемо запознавање на учениците и студентите со процесот за апликација и прием на странските универзитети;
4. Потребна е информативна кампања во средните училишта и факултетите за можностите за стипендирање кои ги нуди Министерството за образование и наука;
5. Потребни се дополнителни инструменти за анализа и следење на програмите и проектите на МОН и ЕУ, особено за студии во странство и размена на студенти.

РЕЗУЛТАТИ

Анкетниот прашалник се состоеше од повеќе прашања и во прилог се презентирани само еден дел од нив, за кои сметаме дека најдобро ќе можат да ја прикажат перцепцијата за програмата за стипендирање и студиите во странство.

Дали сте размислувале да го продолжите вашето образование на некој од европските или светски универзитети?

	Број на испитаници	Процент
Да	730	72.7
Не	274	27.3
Вкупно	1004	100.0

Дали би го продолжиле школувањето доколку имате можност да добиете стипендија за студирање на некој од европските или светски универзитети?

	Број на испитаници	Процент
Да	858	85.5
Не	60	6.0
Не знам/НО	86	8.6
Вкупно	1004	100.0

Дали сте запознати со Конкурсот на МОН за доделување на стипендии за додипломски/последипломски студии во странство за академската 2012/2013 година?

	Број на испитаници	Процент
Да	304	30.3
Не	700	69.7
Вкупно	1004	100.0

Дали планирате да аплицирате на конкурсот за доделување на стипендии во странство за академската 2013/2014

	Број на испитаници	Процент
Да	362	36.1
Не	290	28.9
Не знам/НО	352	35.1
Вкупно	1004	100.0

Дали имате познавања како да аплицирате на универзитетите во странство на додипломски или постдипломски студии?

	Број на испитаници	Процент
Да имам	152	15.1
Да, делумно имам	324	32.3
Не, делумно немам	222	22.1
Не, целосно немам	282	28.1
Не знам/нема одговор	24	2.4
Вкупно	1004	100.0

Дали сметате дека ви е потребна помош при аплицирање на универзитетите во странство на додипломски или постдипломски студии?

	Број на испитаници	Процент
Да потребна е	624	62.2
Да делумно потребна е	280	27.9
Не, делумно не е потребна	48	4.8
Не, целосно не е потребна	36	3.6
Не знам/нема одговор	16	1.6
Вкупно	1004	100.0

Дали сметате дека доделувањето на стипендиите за студирање во странство од страна на Министерството за образование и наука ќе биде/е објективно (праведно)?

	Број на испитаници	Процент
Да, објективно е (праведно)	302	30.1
Да делумно е објективно	334	33.3
Не, делумно е необјективно	178	17.7
Не, целосно е необјективно (неправедно)	134	13.3
Не знам/нема одговор	56	5.6
Вкупно	1004	100.0

Дали сметате дека се потребни презентации во локалните школи и универзитетите во врска со информирање на учениците за доделувањето на стипендиите за додипломски или постдипломски студии во странство од страна на МОН?

	Број на испитаници	Процент
Да, целосно	848	84.5
Да, делумно	126	12.5
Не, делумно	6	.6
Не, целосно	14	1.4
Не знам/нема одговор	10	1.0
Вкупно	1004	100.0

До која мера, конкурсот за доделување на стипендии во странство за додипломски студии од страна на МОН ја отсликува или потврдува заложбата на Министерството и владата за поттикнување на мобилноста и можностите за студии во странство?

	Број на испитаници	Процент
Да, целосно ја потврдува	390	38.8
Да, делумно не ја потврдува	328	32.7
Не, целосно не ја потврдува	144	14.3
Не знам/нема одговор	142	14.1
Вкупно	1004	100.0

Дали сметате вашата перспектива се наоѓа токму во надградување и усовршување на вашето образование?

	Број на испитаници	Процент
Да, целосно	688	68.5
Да, делумно	178	17.7
Не, делумно	84	8.4
Не, целосно	28	2.8
Не знам/Нема одговор	26	2.6
Вкупно	1004	100.0

НАПОМЕНА:

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3 % . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Со почит,

Владимир Божиновски

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС)

ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје

тел. +389 2 3078 319

www.ipis.org.mk